



## Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет за организации од јавен сектор

Преглед	
Датум	29.10.2020
Локација	ZOOM платформа
Цел на настанот	Доближување на биекономијата во контекст на Целите за одржлив развој, Европскиот зелен договор и Економскиот и инвестициски план за земјите од Западен Балкан за чинителите од јавниот сектор.

### Кратко резиме

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биекономија кон чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и развивање на патокази и стратегии за остварување на биекономијата.

Во насока на размена на знаење и градење на капацитети се одржа третиот вебинар за институции од јавниот сектор на 29.10.2020 со почеток од 11 часот преку ZOOM платформата проследен од 22 учесници. Тема на последниот од серијата вебинари наменети за јавен сектор беше Биекономијата во контекст на Целите за одржлив развој, Европскиот зелен договор и Економскиот и инвестицискиот план за земјите од Западен Балкан.

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене што е веќе сработено, но и кои се следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. Како новина која е согласно тематиката на вебинарот беше претставен и повикот “ЕУ за општините” кој има цел да ги зајакне единиците на локалната самоуправа преку три приоритети на ЕУ – солидарност, соработка и зелен пристап. Вебинарот беше поделен на два дела проследени со дискусии. Првиот дел од вебинарот беше посветен на биекономијата во контекст на целите на одржлив развој. Во овој дел учесниците се запознаа со релевантите за оваа област цели преку конкретни примери во насока на остварување на Агендата 2030. Со дискусија и заедничка работа беа утврдени синергиите и компромисите меѓу целите за одржлив развој и биекономијата. Вториот дел од презентацијата се однесуваше на Европскиот зелен договор и Економскиот и

инвестициски план за земјите од Западен Балкан. Беа презентирани различни стратешки документи кои ги дефинираат патеките за развој на биоeкономијата. Со цел поттикнување на долгорочна економска обнова преку зелена и дигитална транзиција, искористување на скриениот економски потенцијал во регионот, подобрување на регионална економска соработка и зајакнување на соработката на Западен Балкан со ЕУ преку 10 водилки се даде краток осврт на економскиот и инвестицискиот план. Вториот дел од дискусијата се однесуваше на дефинирање на конкретна мерка и како таа може да се поврзе со целите за одржлив развој (синергии и компромиси), но и со директните и индиректните водилки од економскиот и инвестицискиот план за Западен Балкан. Овие теми беа издвоени за запознавање на учесниците со се она што е ново и актуелно во областа на биоeкономијата, а со тоа и да се отворат можности за реализација на идни настани со одреден сегмент од темите на вебинарот.



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

## Учесници

Реден број	Име	Презиме	Организација
1	Томислав	Андреев	Општина Струмица
2	Панче	Беџовски	Општина Струмица
3	Ѓорги	Караташев	Општина Струмица
4	Тино	Алексов	Општина Кичево
5	Димитар	Громбановски	Општина Аеродром
6	Софија	Зафировска	Општина Аеродром
7	Александар	Чеботарев	SDEWES-Скопје/општина Струмица
8	Љупчо	Димов	SDEWES-Скопје/општина Карпош
9	Владимир	Ѓорѓиевски	SDEWES-Скопје
10	Наташа	Марковска	SDEWES-Скопје
11	Емилија	Михајлоска	SDEWES-Скопје
12	Верица	Јанева	Наставник
13	Томе	Тимов	НВО Хортиеко
14	Јован	Реџиќ	SDEWES-Скопје
15	Емилија	Попагиновска	Општина Карпош
16	Лилјана	Арсовска	Општина Свети Николе
17	Зоран	Кацарски	Организација "Натура Нова"
18	Саша	Максимовски	Општина Ѓорче Петров
19	Борче	Минов	Општина Босилово
20	Зуле	Стојанова	Општина Струмица
21	Зоран	Атанасов	Агенција за храна и ветеринарство
22	Љубислав	-	-



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

## Агенда

Агенда	
11:00 – 11:05	<b>Вовед</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Техничка подготовка</li><li>• Формулар за согласност</li><li>• Запознавање</li><li>• Воведен Слајд за ЕУ повик</li></ul>
11:05 – 11:15	<b>Вовед во проектот BE-Rural и целите</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Преглед на завршени активности</li><li>• Промоција на идни настани</li></ul>
11:15 – 11:45	<b>Синергии и компримиси помеѓу биоeкономијата и целите на одржлив развој</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2030 Агенда</li></ul>
11:45 - 12:00	<b>Дискусија и заедничка работа</b>
12:00 -12:20	<b>Биeкономијата во контекст на Европскиот зелен договор</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Стратешки документи</li></ul>
12:20- 12:40	<b>Економски и инвестицки план за земјите од Западен Балкан</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flagships</li></ul>
12:40 – 13:00	<b>Дискусија и заклучоци</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Пирамида на вредности на биоeкономија (приоритет и подобност на мерки)</li></ul>

Линк од вебинарот: Passcode - 5kuChx^y

[https://us02web.zoom.us/rec/share/rHSZEXP4QNwMHPvf5VVcNQXCM5eV359d0mozTOXegn14JBtPm2YL6qXIXp9WdWYx.\\_woiaFLfKqDMzWto](https://us02web.zoom.us/rec/share/rHSZEXP4QNwMHPvf5VVcNQXCM5eV359d0mozTOXegn14JBtPm2YL6qXIXp9WdWYx._woiaFLfKqDMzWto)

Линк од презентацијата

<https://we.tl/t-4Bco5IU006>

Линк за формулар за согласност

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNly3kxz14Rkyg/viewform>

Линк за евалуација на вебинарот

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFv23XG-ijJAaj0213M1slmufoDcmBUyZXkCqBHX1TvUzzw/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFv23XG-ijJAaj0213M1slmufoDcmBUyZXkCqBHX1TvUzzw/viewform?usp=sf_link)

Слики



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

**Цел 13: Преземање мерки за климата**

**Цел:** Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и нивното влијание.

**Биоекономијата** може да ги замени фосилните горива со обновливи извори на енергија. Пример за тоа се биогасните централни за производство на електрична енергија и бизнис моделот на Везе Шари (Електрошари) или ЗК Пелагонија (Пелагонија Енерџи).

*Исеп: The World Economic Forum by REUTERS/David Gray*

Социоекономски цели. Еколошки цели. Чиста индустрија и економски цели.

1 ЦЕЛ НА СФОРМАТИВНОСТА  
2 ЦЕЛ НА ГЛАДАТА  
3 ОНОВУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕ И ДОЛГОЖИВНОСТ  
4 КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ  
5 РОДОВА ЕДНАВОСТ  
6 ЧИСТА ВОДА И САНИТАЦИЈА  
7 ДОСТУПНА ЕНЕРГИЈА  
8 ДОСТУПНО РАБОТНО МЕСТО И ЕКОНОМСКИ РОДОТ  
9 ИНОВАЦИЈА И ИНФРАСТРУКТУРА  
10 НЕРАВНОСТА  
11 ДОСТУПНИ ГРАДОВИ  
12 ДОКОНАТА ЗАКЛУЧОК И ПРОИЗВОДСТВО  
13 БОРБА ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ  
14 ЖИВОТНИ НАСОБИ И МОРИНА  
15 ЖИВОТНИ НАСОБИ НА ТИРА  
16 МИР И ПРАВА  
17 ИЗГРАДА НА ПАРТНЕРСТВА



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 ОРИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2 ЧИСТИ ВОЗДУХ И ГРАДИ 3 ДОБРОСТАНОВИ НА ЧОВЕК И ЗДРАВЈЕ 4 КАВАЛТЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 5 РАДОВА РАДНОСТ 6 ЧИСТА ВОДА И САНИТАЦИЈА 7 СФРЕДНА ЕНЕРГИЈА 8 ПРОСТАВ РАБОТНИ МЕСТОВЕ И ЕКОНОМСКИ РАСТА 9 ИНОВАЦИ И ИНФРАСТРУКТУРА

10 ИСТИВАНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 11 ДОБРИ РАБОТНИ МЕСТОВЕ И ЕКОНОМСКИ РАСТА 12 ДОБРОСТАНОВИ НА ЧОВЕК И ЗДРАВЈЕ 13 ЧИСТА ВОДА И САНИТАЦИЈА 14 ДОБРИ РАБОТНИ МЕСТОВЕ И ЕКОНОМСКИ РАСТА 15 ЧИСТА ВОДА И САНИТАЦИЈА 16 ЧИСТА ВОДА И САНИТАЦИЈА 17 ДОБРИ РАБОТНИ МЕСТОВЕ И ЕКОНОМСКИ РАСТА

Водилка 4: Обновливи извори на енергија;  
 Водилка 6: Бран на мерки за реновирање на згради;  
 Водилка 7: Справување со отпад и отпадни води;  
 Водилка 9: Инвестирање во конкурентноста на приватниот сектор;  
 Водилка 10: Младинска гаранција

Мерка	Цели за одржлив развој		Инвестициски и економски план за Западен Балкан
	Синергии	Компромиси	
Искористување на отпад од оранџери			Водилка 4: Обновливи извори на енергија; Водилка 10: Младинска гаранција

Slide 1 of 5 | Macedonian | Recovered | You are screen sharing | Stop Share | Comments | 95%



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478